



© 2018 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

Поставување / Подошаванје / Przygotowanie / Nastavení

Прво прочитајте го ова
Со масилото за овој печатач мора да се ракува внимателно. Масилото може да испрска кога резервоарот за масило се полни или се допонува. Ако ви прсне масило на облеката, може да не се исчисти.

Прво прочитајте ово
Mora se pažljivo rukovati mastilom za ovaj štampač. Mastilo može da prsne prilikom punjenja ili dolivanja mastila u rezervoar za masilo. Ako masilo dospe na vašu odeću ili lične stvari, možda nećete moći da ga uklonite.

Zapoznaj się najpierw z tą częścią
Należy zachować ostrożność podczas obsługi tuszu przeznaczanego do tej drukarki. Tusz może się rozpryskiwać podczas napełniania lub uzupełniania zbiornika z tuszem. Jeśli tusz zaplamia ubranie lub inne przedmioty, jego usunięcie może być niemożliwe.

Přečtěte si před použitím
S inkoustem pro tuto tiskárnu se musí manipulovat opatrně. Při plnění nebo doplňování zásobníku může dojít k postříkání inkoustem. Inkoust z oděvu nebo osobních předmětů pravděpodobně nebude možné odstranit.

Инструкции за поставување на печатачот се достапни во ова упатство или во видео упатствата за Epson.
Pogledajte ovaj vodič ili Epson video vodiče radi uputstava za podešavanje štampača.
Więcej informacji o przygotowaniu drukarki można znaleźć w tym podręczniku lub filmach demonstracyjnych firmy Epson.
Informacje o nastawieniu tiskárny najdete w těchto pokynech nebo na příslušném videu společnosti Epson.




<http://epson.sn>


Windows* is a registered trademark of the Microsoft Corporation.

Почетното шише со масило делумно ќе се користи за полнење на главата за печатење. Со ова шише може да се отпечата помал број страници во споредба со наредните шишина со масило.
Početna bočica sa mastilom će se delimično koristiti za punjenje glave za štampanje. Ova bočica može odštampati manje stranica u odnosu na naredne bočice sa mastilom.
Tusz z butelki dołączonej do drukarki będzie częściowo zużyty do napełnienia głowicy drukującej. W związku z tym tusz z tej butelki wystarczy na wydrukowanie mniejszej liczby stron niż z kolejnych butelek z tuszem.
První nádobka s inkoustem bude částečně použita k naplnění tiskové hlavy. S touto nádobkou možná vytisknete méně stránek než s následujícími nádobkami.



1 2 3 4 Распакување / Отпраќавање / Rozpakowywanie / Vybalení




Во зависност од локацијата, може да бидат вклучени дополнителни производи.
Mogu biti uključene dodatne stavke u zavisnosti od lokacije.
W zależności od lokalizacji w opakowaniu mogą być też dodatkowe elementy.
V závislosti na lokalitě může balení obsahovat další položky.




1 2 3 4 Полнење масило / Punjenje mastila / Ładowanie tuszu / Doplňování inkoustu




- Користете го шишето со масило што го добивате во пакет со производот.
- Epson не гарантира за квалитетот и сигурноста на неоригинално масило. Употребата на неоригинално масило може да предизвика оштетување што не е покриено со гаранцијата на Epson.
- Koristite bočicu sa mastilom koja je isporučena uz proizvod.
- Kompanija Epson ne može garantovati za kvalitet i pouzdanost neoriginalnog mastila. Korišćenje neoriginalnog mastila može prouzrokovati oštećenja koja nisu pokrivena garancijom kompanije Epson.
- Узјуч бутелки з тузем, која została dostarczona z produktem.
- Firma Epson nie gwarantuje jakości ani niezawodności nieoryginalnego tuszu. Użycie nieoryginalnego tuszu może spowodować uszkodzenie, które nie jest objęte gwarancjami firmy Epson.
- Použijte nádobku s inkoustem dodanou s produktem.
- Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu ani spolehlivost neoriginálního inkoustu. Použitím neoriginálního inkoustu může dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka společnosti Epson.











- Извадете го капачето држејќи го шишето со масило исправно; во спротивно масилото може да истече. Skinite poklopac držeći bočicu s mastilom u uspravnom položaju, u protivnom može doći do curenja mastila.
- Zdejmować korek, trzymając butelkę z tuszem pionowo. W przeciwnym razie może dojść do wycieku tuszu.
- Vyjměte krytku a držte nádobku s inkoustem ve svislé poloze, aby nedošlo k jeho úniku.







- Не удирајте го шишето со масило, во спротивно, масилото може да истече. Nemojte lupkati bočicu s mastilom; u protivnom može doći do curenja mastila.
- Nie należy stukać w butelkę z tuszem. W przeciwnym razie może dojść do wycieku tuszu.
- Neklepejte na nádobku s inkoustem, může dojít k jeho úniku.






- Ако масилото не започне да тече во резервоарот, отстранете го шишето со масило и повторно обидете се да го вметнете.
- Не оставајте го шишето со масило вметнато. Во спротивно, шишето може да се оштети и масилото да истече.
- Ако масило не почне да цури у резервоар, уклоните бојциу с масилом и покушајте поново да је поставите.
- Бојциу немојте остављати постављену на улаз за пуњење; у противном може доћи до njenog оштећења или до curenja mastila.
- Јеши туз не спљыва до збиорника, належи выјач бутелку з тузем и спробовач вложујч ја понownie.
- Не належи zostawić włożonej butelki z tuszem. W przeciwnym razie butelka może ulec uszkodzeniu lub może dojść do wycieku tuszu.
- Рокуд инкост незначне проудит до збасобнику, одеберте нобобку с инкостем а зкусте ји знову вложит.
- Ненечајевејте нобобку с инкостем вложеноу, проџе може дојит к jejimu пошкозени небу к úniku inkoustu.



1 2 3 4 Проверка на квалитетот на печатење / Provera kvaliteta štampanja / Sprawdzanie jakości druku / Kontrola jakości tisku




Додека држите ①, притиснете ② додека да почне печатењето. Док држите дугме ①, притиснете ② све док не почне штампање. Przytrzymując przycisk ①, naciśnij przycisk ② i przytrzymaj go, aż rozpocznie się drukowanie.



Исчистете ја главата за печатење. Очистите главу за штампање. Очистић гловичу друкујуача. Vyučistěte tiskovou hlavu.

Одете на следниот дел. Идите на следећи оделјак. Превјед до наредног пункту. Превједете до даљш чашти.



Повторувајте ја постапката додека да се добие јасно печатење. Ponavljajte dok ne budete mogli jasno odštampati. Powtarzaj, aż wydruki będą wyraźne. Опракујте поступ, докуд небуде тиск чистиј.

За чистењето на главата за печатење се користи одредено количество масило од резервоарот за масило. Čišćenje glave za štampanje koristi malo mastila iz rezervoara sa mastilom. Czyszczenie głowicy powoduje zużycie pewnej ilości tuszu ze zbiornika. При чистењу тискове главу је поужито менши мнoштви инкосту зе збасобнику инкосту.


1 2 3 4 Поврзување со уреди / Povezivanje sa uređajima / Podłączanie urządzeń / Připojení k zařízením




Посетете ја веб-локацијата за да инсталирате софтвер и да ја конфигурирате мрежата. Исто така, корисниците на Windows може да инсталираат софтвер и да ја конфигурираат мрежата користејќи го испорачаното CD. Posetite web-lokaciju da biste instalirali softver i konfigurirali postavke mreže. Korisnici Windowsa takođe mogu instalirati softver i konfigurirati mrežu pomoću priloženog CD-a. Овдвезд витрине, абы заинсталоуач опрограмување и сконфигуоуач сиеч. Узыткownicy systemu Windows mogą też zainstalować oprogramowanie i skonfigurować sieć, używając dostarczonego dysku CD. Чхете-ли провеш инсталаци софтуару а конфигураци ситџ, превједете на вебове странку. Узывателџ сYSTEMU Windows mohou provést instalaci softwaru а конфигураци ситџ помоци доданџоу диску CD.

Начин на употреба / Како користити / Sposób użytkowania / Použití


Wi-Fi Direct






Може да поврзувате компјутери или паметни уреди директно со печатачот, без бежичен пренасочувач. Ако не можете да се поврзате со помош на врска Wi-Fi Direct, погледнете во Упатство за корисникот. Можете повезати рачунаре или паметне уредаје директно на штапкач без бежичног усмеривача. Ако нисте у могућности да се прикључите помоцу Wi-Fi Direct повезивања, погледајте Кориснички водич. Компјутеры луб урзудженя интелгентне можа пољачуыч безпоѕредню з друкаркач без узыча рутера безпроводовоу. Јеши не можа сје пољачуыч за помоцу функциј Wi-Fi Direct, запознај сје з документем Преводник узыткownicy. Почитачи чхырте зајезени мјузете припојит к тискарне примо и без поужити бездратџоу смерџоуаче. Рокуд се вам недаји наставит припојени помоци режиму Wi-Fi Direct, вице информаци налезнете в документу Узывателска прџука.




Овој чекор не е потребен од вториот пат. Следећи пут овој чекор нје потребан. Тџ чхынџоѕ уыкунује сје тџко за пиервџым разем. Тенто чрок је нутнџ поузе при првнџм припојени.



Притиснете додека да се вклучи светлото. Притиснете док се не уклучи лампа. Нациѕнџ прџиску и прџуытџмај, аз wskaznik зачнне мигаџ. Stiskněte až do rozsvícení kontrolky.



Упатство за контролната табла / Vodič za kontrolnu tablu / Przewodnik po panelu sterowania / Pokyny k použití ovládacího panelu



	Го вклучува или исклучува печатачот.
	Печати извештај за мрежна конекција за да се утврдат причините за мрежните проблеми. За повеќе информации, држете го ова копче подолго од 5 секунди за да отпечатате лист за статус на мрежа.
Wi-Fi	Отстранува грешка на мрежата. Задржете 5 секунди или подолго за да ги одредите мрежните поставки со користење на копчето за притискање WPS .
	Ја запира тековната операција. Задржете го ова копче 5 секунди додека да затрепка копчето , за да започне чистењето на главата за печатење.
Wi-Fi +	Задржете ги копчињата Wi-Fi и истовремено за да започне „Поставување на PIN-кодот“ (WPS).
Wi-Fi +	Задржете ги копчињата Wi-Fi и истовремено за да започне „Поставување Wi-Fi Direct (Едноставен AP)“.
	За да ги вратите стандардните мрежни поставки, вклучете го печатачот држејќи го копчето . Кога ќе се вратат мрежните поставки, печатачот се вклучува и светлата за статусот на мрежата трепкаат наизменично.
	За да го отпечатите шаблон за проверка на прскалките, вклучете го печатачот држејќи го копчето .

Читање на светлата за индикација

: Вклучено : Трепкање

Нормален статус		Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.
		Печатачот е поврзан со мрежа во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) режим.
Статус на грешка		Се појави грешка на Wi-Fi-врската. Притиснете го копчето Wi-Fi за да ја поништите грешката и обидете се повторно.
		Полнењето со почетно мастило можеби не е завршено. Видете го делот „2 Полнење мастило“ на насловната страница.
		Време е да се ресетира нивото на мастило. Дополнете го резервоарот со мастило до горната линија, па ресетирајте го нивото на мастило.
		Нема доволно преостанато мастило за да извршите чистење. Дополнете го резервоарот со мастило до горната линија, па ресетирајте го нивото на мастило пред да извршите чистење.
		Речиси е време да се ресетира нивото на мастило. Може да печатите сè додека до дојде време да се ресетира нивото на мастило. Подгответе ново шише со мастило.
		Кутијата за одржување се приближува до крајот на работниот век. Кога на компјутерот ќе се прикаже порака дека може да продолжите со печатење, притиснете го копчето за да продолжите со печатењето.
		Не е ставена хартија или во исто време е внесен повеќе од еден лист. Ставете хартија и притиснете го копчето .
		Големината на ставената хартија не се совпаѓа со поставката за печатење. Ставете хартија со соодветна големина.
		Има проблем со двигателот за печатачот. Притиснете го копчето за да ја откажете задачата за печатење.
		Бавно трепкање (во интервали од 1,25 секунди) Хартијата е заглавена. Извадете ја хартијата и притиснете го копчето .
		Брзо трепкање (во интервали од 0,5 секунди) Хартијата останува во печатачот. Ставете хартија со големина A4 во отворот за задниот внесувач на хартија, а потоа притиснете го копчето за да ја извадите хартијата од внатрешноста. Ставете хартија во ориентација портрет.
		Печатачот не се исклучи правилно. Откако ќе ја отстраните грешката со притискање на копчето , откажете ги сите задачи за печатење што чекаат на ред. Препорачуваме да извршите проверка на прскалките бидејќи може да се иссушени или затнати. За да го исклучите печатачот, притиснете го копчето .
		Капакот за печатачот е отворен. Затворете го капакот за печатачот додека до клике.
		Рачката за менување излез на хартија е слупшена. Кренете ја рачката за менување излез на хартија.
		Рачката за менување излез на хартија е крената. Отворете го капакот за касетата за хартија, а потоа спуштете ја рачката за менување излез на хартија.
		Кутијата за одржување е на крајот на работниот век. Кутијата за одржување треба да се замени.
		Кутијата за одржување не може да се препознае. Не може да инсталирате кутија за одржување што веќе била користена во друг печатач. Инсталирајте нова кутија за одржување.
		Кутијата за одржување не е инсталирана. Инсталирајте ја кутијата за одржување повторно.
		Нема доволно преостанат простор во кутијата за одржување, за да би можеле да извршите чистење. Заменете ја кутијата за одржување пред да извршите чистење. Можеби сепак ќе можете да печатите, дури и ако не можете да извршите чистење.
		Печатачот стартување во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмерот не беше успешно. Следете ги чекорите подолу за да се обидете да го ажурирате фирмерот повторно.
		За повеќе информации, погледнете во табелата со показатели за грешки од „Решавање проблеми“ во Упатството за корисникот.

Se појави грешка на печатачот. Отворете го капакот за печатачот и извадете ја хартијата од внатрешноста на печатачот. Исклучете го, на вклучете го напојувањето.

Повеќе информации се достапни во *Упатството за корисникот* (дигитално упатство).

	Уклучување или исклучување штампања.
	Штампа извештај о мрежното поврзување како би се утврдило изворот евентуалниh проблема и веќе са мрежом. Да биде добила повеќе информации, притиснете ово дугме и држете га тако дуго од 5 секунди како бисте одштампали лист о статусу мреже.
Wi-Fi	Брише грешку и веќе са мрежом. Притиснете и држете 5 секунди или дуго да бисте извршиli подешавање мреже помоу тастера WPS.
	Zауставља тренутну радњу. Држете притиснуто ово дугме и трајану од 5 секунди док дугме не почне да треperi да бисте покренули чистење главе за штампање.
Wi-Fi +	Iстовремено притиснете дугмад Wi-Fi и да бисте покренули подешавање помоу PIN кода (WPS).
Wi-Fi +	Iстовремено притиснете дугмад Wi-Fi и да бисте покренули подешавање помоу Wi-Fi Direct (Simple AP).
	Уклучите штампаќ док држете притиснуто дугме да бисте вратили подразумевана мрежна подешавања. Када се врате подешавања мреже, штампаќ се уклучује и лампиче статуса мреже наизменично треpere.
	Уклучите штампаќ док држете притиснуто дугме да бисте одштампали шаблон за проуеру мламца.

Очитавње контролне лампиче

: Уклучено : Треperi

Normalan status		Штампаќ је повезан на бежићну (Wi-Fi) мрежу.
		Штампаќ је повезан на мрежу и Wi-Fi Direct (Simple AP) режиму.
Status грешке		Дошло је до грешке са Wi-Fi везом. Притиснете дугме Wi-Fi да бисте избрисали грешку и покушајте поново.
		Почетно пуњење мастилом можда није завршено. Погледајте одељак „2 Пуњење мастила“ на првој страни.
		Време је да поново поставите ниво мастила. Допуните резервоар са мастилом до горње линије а затим поново поставите ниво мастила.
		Није остало доволно мастила да бисте извршили чистење. Пре чистења допуните резервоар са мастилом до горње линије а затим поново поставите ниво мастила.
		Skoro је време да поново поставите ниво мастила. Можете штампати док не доде време да поново поставите ниво мастила. Припремите нову бојичу са мастилом.
		Кутија за одржување се ближи крају радног века. Када се на рачунару појави порука да можда наставити штампање, притисните дугме да бисте наставили штампање.
		Papir није убаčen или је истовремено упуено више од једног листа. Убаците папир и притисните дугме .
		Veličina паpира који сте убачили не поклапа се са подешавањима штампања. Убаците одговарајућу величину папир.
		Postoji проблем са управљачким програмом штампаћа. Притисните дугме да бисте откатали задатак штампања.
		Lagano треperi (у интервалима од 1,25 секунди) Doшло је до заглављивања папир.
		Brzo треperi (у интервалима од 0,5 секунди) Papir остаје унутар штампаћа. Убаците обичан папир формата А4 у отвор за улачење папир
		Stampаќ није правилно уклучен. Када отклоните грешку тако што чете притиснути дугме , откажете све послове штампања који су на чекању. Препоручујемо проверу мламца јер су се можда осушиле или зацлепиле. Да бисте исклучили штампаќ, обавезно притисните дугме .
		Poklopac штампаћа је отворен. Затворите poklopac штампаћа док не кликне.
		Ручица за промену излаза папир
		Ручица за промену излаза папир је подигнута. Отворите poklopac касете за папир, а затим спуштите ручицу за промену излаза папир.
		Кутија за одржување је на крају радног века. Кутија за одржување се мора заменити.
		Naizменично треpere Кутија за одржување се не препознаје. Не можете да поставите кутија за одржување која је већ коришћена у другом штампаћу. Поставите нову кутија за одржување.
		Кутија за одржување није правилно постављена. Поново поставите кутија за одржување.
		Није остало доволно празног простора у кутија за одржување да бисте извршили чистење. Пре чистења замените кутија за одржување. Можете и даље да штампате, чак и ако не можете да извршите чистење.
		Штампаќ је покренут у режиму опоравка зато што ажурирање основног софтвера није успело. Следите наведене корак да бисте поново покушали да ажурирате основни софтвер.
		За више детаља погледајте табелу светлосних индикатора грешке из „Решавање проблема“ у <i>Корисничком vodiču</i> .
		Doшло је до грешке са штапаčem. Отворите poklopac штампаћа и уклоните св папир који се налази унутар штампаћа. Исклучите па поново уклучите напajaње.

Погледајте *Кориснички vodič* (електронски приручник) за више детаља.

	Уможила уклучење луь уклучење дракарке.
	Уможила вудрук рапорту поаљења сиеоивогу, абу усталје причину евентуалних проблемних у сиеци. Абу узакаќ виљејћ информации, притиууање, притиууање прее напад пиеќ секунду. Зостање вудрукуювано аркусу стању сиеи.
Wi-Fi	Уможила скасуювање блеу сиеи. Притиууање прее со најмиеје пиеќ секунду, абу сконфигуруваќ уставкаи сиеоивоге за помоу притиууање WPS.

	Уможила затримање биеајуће зчунности. Притиууање теео притиууање преез пиеќ секунду, аз зачне миаќ притиууање сповудоје уручуювање зчунсзуања глауви дракујуаје.
Wi-Fi +	Притиууање једночаејне притиууање Wi-Fi и уможила навиазање поаљења сиеоивогу з кодом PIN (WPS).
Wi-Fi +	Притиууање једночаејне притиууање Wi-Fi и уможила навиазање поаљења сиеоивогу Wi-Fi Direct (Simple AP).
	Притиууање притиууање и уклучење дракарке сповудоје притиууање допућлих уставкаи сиеи. По притиууању уставкаи сиеи дракарка зостање вључена а wskазнику стању сиеи бдеќ миаќ напруемеиње.
	Притиууање притиууање и уклучење дракарке сповудоје вудрукуювање врзору тееу дису.

Одчытывање wskазникоу

: Ш्वиечи : Мига

Stan нормалнеј рауры		Дракарка је ст поаљена з сиеци безпруеуоувоу (Wi-Fi).
		Дракарка је ст поаљена з сиеци у трыбле Wi-Fi Direct (Simple AP).
Stan блеу		Wыстатил блад навиазања поаљења Wi-Fi. Наційни притиууање Wi-Fi , абу скасуюаќ блад и понуиуи прее.
		Wстеене ладување тусзу могло не зостаќ закоћZONE. Патр роуауал „2 Ладување тусзу“ на пиервыеј страјоу.
		Јуз час, абу зресетуваќ позиом тусзу. Узупећни тусзу з збуиоуку з тусзем до горње линиј, а наспетие зресетуј позиом тусзу.
		Розостала илоу с тусзу је ст неувыстарајуа до выконання зчунсзуања. Узупећни тусзу з збуиоуку з тусзем до горње линиј, а наспетие зресетуј позиом тусзу прее притиууањем до зчунсзуања.
		Јуз правие час, абу зресетуваќ позиом тусзу. Можна дракуваќ, аэ наеуаејте час ресетування позиому тусзу. Налеуу прееуоаќе ноуу бутелеќ з тусзем.
		Okрес експлуатаци збуиоука на зууыту тусз добуае коућа. Јесли на компутере је ст высуиууану комуникат информацију о моуожности конууноування дракування, наційни притиууање , абу конууноуваќ дракување.
		Не заладувано папиреу луь поуану зуотал вљееј нућ јеуеу аркусу нараз. Заладу папир и наційни притиууање .
		Rозмيار заладууанаго папиреу је ст незгоууу з уставкаиам друку. Заладу попрарну розмيار папиреу.
		Wыстатил проблем з стереоукием дракарке. Наційни притиууање , абу анулуваќ задание дракування.
		Мига воуно (у интеруалах 1,25 s) Wыстатило зачиење папиреу. Wыимий папир и наційни притиууање .
		Мига зыбко (у интеруалах 0,5 s) Дракуеце розостал папир. Заладу папир о розмيارе А4 до тылеј счзельни поуауання папиреу, а наспетие наційни притиууање , абу высунаќ папир з внереа дракарке. Папир заладу у ориентациј пиоуеуеј.
		Дракарка не зостала вључена попрарние. По скасуюанию блеуу да помоу притиууање анулуј взысткие очекујуае задания дракування. Заеака сию выконание тееу дису, пиоуеау з дысаћ моуе бде вчсуиууеи тусзу луь дисуе моуа бде заткане. Абу вључајуће дракарке, наційни притиууање .
		Покрыа дракарке је отуарта. Доуишњи покрыве дракарке, аз сию затраеије.
		Dзвигиа до змяни kierunku вудркуу је ст опузсчзона. Подние дзвигиюе до змяни kierunku вудркуу.
		Dзвигиа до змяни kierunku вудркуу је ст подниесиона. Отуору покрыве касету на папир, а наспетие опуаќ дзвигиюе до змяни kierunku вудркуу.
		Zакоћзуиу је окрес експлуатаци збуиоука на зууыту тусзу. Wымагана је ст яго вымiana.
		Не розпознано збуиоука на зууыту тусзу. Не можна заинасталуваќ збуиоука на зууыту тусзу, ктору бде вчзеишеј узнуывану в инее дракуеце. Заинастуј ноуу збуиоуки на зууыту тусзу.
		Zбуиоуки на зууыту тусзу не је ст заинасталувано. Понуиуе заинастуј збуиоуки на зууыту тусзу.
		W збуиоуку на зууыту тусзу је ст неувыстарајуа илоу воуноге миејса, абу можна было выконаќ зчунсзуање. Прее зчунсзуањем вымиећ збуиоуки на зууыту тусзу. Дракувание моуе бде моуожно наувет бде выконаування зчунсзуања.
		Дракарка зуотала уручуювана у трыбие одзчунування, пиоуеау актуализаци апрограмовання укладуеого не пиоуаила з. Wыконай пиоуеаје зчунсзуање, абу пиоуиуе актуализуваќ апрограмовання укладуеого.
		Wљееј информации моуа науаељ з табели wskазнаћ блеуу в роуауэале „Розуиуаваюние проблемуу“ в <i>Презуоунику узкуууаownika</i> .
		Wыстатил блад дракарке. Отуору покрыве дракарке и выимий сауу папир з внереа дракарке. Wључаќ дракарке и вључа ја понуиуе.

Wљееј информации моуа науаељ з *Презуоунику узкуууаownika* (документ цыфрой).

	Zапина а выпина тискарну.
	Wытискне зпоруу о сиюуоуе поаљени, кде буде моуожне зјустит приуиуи потије с сит. Чечете-ли зискат вице информации, подриуе тото тлачкико стиснуते по добу деуи неэ 5 секунд. Поте се вытискне ставууи лист сите.
Wi-Fi	Oдстрану чхбуу сите. Чечете-ли проуеаќ сиюуае настави помоу тлачкика WPS, придриуе тлачкико по добу 5 секунд.
	Zастави аетуали акци. Пидриуе тото тлачкико по добу 5 секунд, докуд неааче бликат тлачкико , ктмрем се спуаи цитискове глау.
Wi-Fi +	Соусачуым пидриуиенм тлачкеек Wi-Fi а спустите настави коду PIN (WPS).
Wi-Fi +	Соусачуым пидриуиенм тлачкеек Wi-Fi а спустите настави поаљени Wi-Fi Direct (Simple AP).
	Чечете-ли обноуви вчхоуау настави сите, заупиете тискарну а соусачуи придриуе тлачкико . Јакмие дојде к обноуви настави сите, тискарна се запне а контроууи статус сите будоу стидауе бликат.
	Чечете-ли вытискуиоу зузореку контроууи трыске, заупиете тискарну а зуруеау придриуе тлачкико .


Porozumění indikátoruи

: Zapнuto : Bliká

Normální stav		Tiskárna je připojena k bezdrátové síti (Wi-Fi).
		Tiskárna je připojena k síti v režimu Wi-Fi Direct (Simple AP).
Chybový stav		Došlo k chybě připojení Wi-Fi. Odstraňte chybu stisknutím tlačítka Wi-Fi a znovu opakovat akci.
		Při prvním doplňování inkoustu může dojít k tomu, že nebude doplněn všechen inkoust. Přechtěte si část „2 Doplňování inkoustu“ na přední straně.
		Nastal čas na vynuňování hlavy inkoustu. Doplňte jednotku zásobníku po horní rýsku a pak vynulujte hlavu inkoustu.
		K provedení čištění nezbyvá dostatečné množství inkoustu. Před čištěním doplňte jednotku zásobníku po horní rýsku a pak vynulujte hlavu inkoustu.
		Téměř nastal čas na vynuňování hlavy inkoustu. Můžete tisknout, dokud nenastane čas na vynuňování hlavy inkoustu. Připravte si novou nádobku s inkoustem.
		Končí životnost odpadní nádobky. Když se na počítací zobrazí zpráva, která uvádí, že můžete pokračovat v tisku, pokračujte v tisku stisknutím tlačítka .
		Není vložen papír nebo došlo k podání více listů najednou. Vložte papír a stiskněte tlačítko .
		Velikost vloženého papíru se neshoduje s nastavením tiskárny. Vložte papír o správné velikosti.
		Došlo k problému s ovladačem tiskárny. Zrušte tiskovou úlohu stisknutím tlačítka .
		Bliká pomalu (v intervalech po 1,25 sekundy) Došlo k uvíznutí papíru. Odstraňte papír a stiskněte tlačítko .
		Bliká rychle (v intervalech po 0,5 sekundy) Papír je stále v tiskárně. Vložte papír o velikosti A4 do zadního подачае папиру а стискнете тлачкико nebo odstraňte papír z tiskárny. Vložte papír v směrem na výšku.
		Tiskárna byla vypnuta nesprávným způsobem. Po odstranění chyby zrušte všechny čekající tiskové úlohy stisknutím tlačítka . Doporučujeme provést kontrolu tisky, jelikož mohlo dojít k jejich vyschnutí nebo ucpaní. Zajistěte, aby byla tiskárna vypínána vždy pomocí tlačítka .
		Kryt tiskárny je otevřený. Zavřete kryt tiskárny, při zavření uslyšíte cvaknutí.
		Páka přepínání výstupu je v dolní poloze. Přepněte páku nahoru.
		Páka přepínání výstupu je v horní poloze. Otevřete kryt kazety na papír a poté uveďte páku přepínání výstupu do dolní polohy.
		Skončila životnost odpadní nádobky. Je potřeba vyměnit odpadní nádobku.
		Odpadní nádobku nelze rozpoznat. Nelze nainstalovat odpadní nádobku, která již byla používána v jiné tiskárně. Nainstaluje novou odpadní nádobku.
		Není nainstalována odpadní nádobka. Nainstaluje odpadní nádobku znovu.
		V odpadní nádobce není dostatek volného prostoru k provedení čištění. Před čištěním vyměňte odpadní nádobku. I když neprovedete čištění, můžete být stále mozné tisknout.
		Tiskárna byla spuštěna v režimu obnovení, protože se nezdařila aktualizace firmwaru. Postupujte podle pokynů níže a začle stle znovu aktualizujte firmware.
		Více informací naleznete v tabulce indikátorů chyb, v části „Řešení problémů“ dokumentu <i>Uživatelská příručka</i> .
		Došlo k chybě tiskárny. Otevřete kryt tiskárny a odstraňte veškerý papír uvnitř tiskárny. Tiskárnu vypněte a znovu zapněte.

Další podrobnosti naleznete v příručce *Uživatelská příručka* (digitální verze).

Проуерка на нивото на мастило и допууавање мастило / Проуера нивоа мастила и доливание мастила / Sprawdzanie poziomu tuszu i uzupełnianie go / Kontrola hladiny inkoustu a doplnění inkoustu



Проуерите ниво мастила. Ако је ниво мастила испод доње линије, погледајте корак од 2 до 4 или о одељку „2 Пуњење мастила“ и допуните мастило. Спруауј позиом тусзу. Јесли позиом тусзу је ст понижее доуеј линије, выконај зчунсзуање з пунктуу од 2 до 4 з роуауэале „2 Ладување тусзу“, абу зууећни тусзу.

Zконтрууиете глауину инкуусту. Покуд је глауина инкуусту под уруури сподни рыску, прећте си крыо аз в чаети „2 Допућуиану инкуусту“ а проуеаде допућени инкуусту.

Ако трепка светлото , притиснете го копчето . Ако светло треperi, притиснете дугме . Јесли wskазниќ мига, наційни притиууање . Јестлије бликат контрола , стискнете тлачкико .

За да проверите колку мастило останало, визуелно проверете го нивото на мастило во резервоарот на производот. Ако продолжите да го користите производот кога нивото на мастило е под долната линија на резервоарот, може да го оштетите производот. Да бисте били сигурни колко је мастило преостало, визуелно проверите ниво мастила у спремишту производа. Дузе корисчење проиуода када је ниво мастила испод доуеј линије на спремишту моуе да оштети проиуоу.

Абу потуериуић зчечувишны позиом позосталео тусзу, налеууи зуукокую спруауић позиом тусзу в збуиоуку проиуоду. Дузе корисчење проиуода када је ниво мастила испод доуеј линије на спремишту моуе да оштети проиуоу.

Чечете-ли потуериуић аетуали став зуувајуаће инкуусту, зконтрууиуе погледам глауину инкуусту в зуабуиоуку проиуоду. Кдџ се глауина инкуусту наауаќи под доуиу рыску на зуабуиоуки, моуло би при даљшм поууиуању проиуоду доуић к jeho пошкозени.